

4.	021 и 029Д	Станови и деловни објекти	116	И з н о с			
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029Д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029Д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029Д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -Л. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	142.842.238	158.071.385		158.071.385
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125				
12.	100	Сметка	126				
13.	101	Благајна	127				
14.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				

18.	106	Девизна благајна	132				
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	108	Други парични средства	133				
20.	11	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134				
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135				
21.	120	Побарувања од буџетот	136				
22.	121	Побарувања од фондот	137				
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138				
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139				
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140				
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141	142.842.238	158.071.385		158.071.385
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142				
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143				
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144				
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145				
31.	198	Други активни временски разграичувања	146				
		В) МАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147				

32.	31	Материјали	148	И з н о с			
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година		
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	32	Резервни делови	149				
34.	36	Ситен инвентар	150				
35.	60	Производство	151				
36.	63	Готови производи	152				
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153				
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154				
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155				
39	092	Непокриени расходи	156				
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157				
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158				
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	142.842.238	158.071.385		158.071.385
42.	990 до 994	ВОЊБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	160				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161		
43.	900	Државен јавен капитал	162		
44.	901	Останат капитал(заилих на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163		
45.	91	II Ревалоризациона резерва	164		
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165		
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166		
47.	922	Вложувања од странски лица	167		
48.	923	Кредити од банки во земјата	168		
49.	924	Други кредити во земјата	169		
50.	925	Кредити од странство	170		
51.	927	Долгорочни обврски за примени Депозити и кауции	171		
52.	928	Други долгорочни обврски	172		
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	142.842.238	158.071.385
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175		
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176		
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177		
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178		
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179		
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180		
		г) Краткорочни финансиски обврски (182 до 188)	181		
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182		
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183		
61.	242	Обврски за кредити во странство	184		
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185		
63.	245	Други краткорочни финансиски обврски	186		
64.	246	Обврски спрема работниците	187		
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188		

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	И з н о с	
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање
1	2	3	4	5	6
		д) Обврски спрема државата и други институции (190 до 194)	189		
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190		
	251	Обврски за акцизи	191		
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192		
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193		
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194		
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195		
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196		
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197		
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	142.842.238	158.071.385
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199		
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	142.842.238	158.071.385
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201		

Во Скопје

Лице одговорно за составување на билансот

Илија Думовски

М.П.

Раководител

Даниела Иротова Пазарева

На ден 24.02.2026







Вид. раб.										Идентификационен број										Резервни кодокси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6			
Период										Контролор																			

Назив на субјектот: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
 Адреса, седиште и телефон: Бул. 3-та Македонска Бригада бр. 20, Скопје тел. 02-2445829, 2445833
 Единствен даночен број: 4030007639954


(корисници на средства од Буџетот)
 ПРИХОДИ И РАСХОДИ (889)
 во текот на годината - Биланс на приходите и расходите
 од 1 јануари до 31.12.2025 година

(во денари)

Ред. број	Поз. група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА			Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
		1	2	3			
				РАСХОДИ: I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+040)	001		
				а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (од 003 до 006)	002		
1.	401	Плати и надоместоци	003				
2.	402	Придоноси за социјално осигурување	004				
3.	403	Останати придонеси од плати	005				
4.	404	Надоместоци	006				
		6) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011)	007				
5.	411	Финансирање на нови програми и потпрограми	008				
6.	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	009				
7.	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	010				
8.	414	Резерви за капитални расходи	011				
		в) СТОКИ И УСЛУГИ (од 013 до 019)	012				
9.	420	Платни и дневни расходи	013				
10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	П О З И Ц И Ј А			Ознака на АОП	И з н о с	
		1	2	3		ПРЕТХОДНА	ТЕКОВНА
						година	година
11.	423	Материјали и ситен инвентар	015				
12.	424	Поправки и тековно одржување	016				
13.	425	Договорни услуги	017				
14.	426	Други тековни расходи	018				
15.	427	Привремени вработувања	019				
		г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023)	020				
16.	431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	021				
17.	432	Трансфери до Агенцијата за вработување	022				
18.	433	Трансфери до Фондот за здравствено осигурување	023				
		д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)	024				
19.	441	Дотации од ДДВ	025				
20.	442	Наменски дотации	026				
21.	443	Блок дотации	027				
22.	444	Дотации за делегирани одделни надлежности	028				
		г) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)	029				
23.	451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	030				
24.	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	031				
25.	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт	032				
		е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 039)	033				
26.	461	Субвенции за јавни претпријатија	034				
27.	462	Субвенции за приватни претпријатија	035				
28.	463	Трансфери до невладини организации	036				
29.	464	Разни трансфери	037				
30.	465	Исплати по извршни исправи	038				
31.	466	Плаќања по гаранции	039				
		ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 041 до 044)	040				
32.	471	Социјални надоместоци	041				
33.	472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	042				
34.	473	Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување	043				
35.	474	Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	044				

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	Позиција			Ознака на АОП	И з н о с	
		1	2	3		Предходна година	Тековна година
36.	480	Купување на опрема и машини	046	II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ (од 046 до 055)	045		
37.	481	Градежни објекти	047		048		
38.	482	Други градежни објекти	048		049		
39.	483	Купување на мебел	049		050		
40.	484	Стратешки стоки и други резерви	050		051		
41.	485	Бложување и нефинансиски средства	051		052		
42.	486	Купување на возила	052		053		
43.	487	Капитални трансфери до вонбюџетски фондови	053		054		
44.	488	Капитални дотации до ЕЛС	054		055		
45.	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	055		056		
46.	491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	057	III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА И ОДЛИВ (од 057 до 061)	056		
47.	492	Отплата на главнина кон домашни институции	058		059		
48.	493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	059		060		
49.	494	Одлив по дадени заеми кон институции	060		061		
50.	495	Одлив по гаранции	061		062		0
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 045 + 056)	062		063		
		B. ОСТАВЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (106 минус 062)	063		064		
51.	811, 812 и 813	B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	064		065		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (063 минус 064)	065		066		
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 067 до 069)	066		067		
52.	830	За покривање на загуба	067		068		
53.	831	За поврат во буџетот односно фондот	068		069		
54.	833	За пренос во наредната година	069				



Образец „ДЕ“											
Контролор											
Период											
Вид											
Идентификационен број											
Резервни кодекси											
Вид работ											
(ЕМБС)											

Назив на субјектот Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Адреса, седиште и телефон бул. 3-та Македонска Бригада бр.20, Скопје тел. 02/2445829.02/2445833(889)
Адреса за е-пошта ipardra.info@ipardra.gov.mk
Единствен даночен број 4030007639954

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства
од Буџетот на фондовите


(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на основачки издатоци	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)	604		
5.	001	Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој	607		

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608			
5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609			
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610			
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611			
8.		Сеташна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612			
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613			
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614			
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615			
12.		Сеташна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616			
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617			
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618			
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619			
16.		Сеташна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620			
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621			

Ред. бр.	Група на сметки, д=дел сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6	
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622			
19.	009д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623			
20.		Сеташна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624			
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625			
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626			
23.	009д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627			
24.		Сеташна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)	628			
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629			
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630			
27.	009д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631			
28.		Сеташна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632			
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633			
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634			
31.	009д	Акмулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635			



ДАНОЧЕН БИЛАНС
за оданочување на добивка

ДБ

* Дополнува Уредо за јавни приходи

Посебен даночен статус	☐ Заштитен ☐ ТИР3 ☐ Казнено поправни ☐ домови
Единствен даночен број	4 0 3 0 0 0 7 6 3 9 5 4
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој Булевар 3-та Македонска Бригада бр.20 Скопје 1000
Телефон	02/3097-460
е-пошта	ipard.info@ipardpa.gov.mk
Посетен датум и период	01.01.2025 до 31.12.2025
Рок за поднесување	Исправка на ДБ 624944

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без генул"


1.	Финансиски резултат во биланс на успех	01
II.	Непризнани расходи и помалку искажани приходи (бир од АОП 39)	02
1.	Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се неопосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03
2.	Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдените износ	04
3.	Надоместоци на трошоци на работници на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДЛ	05
4.	Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06
5.	Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документиран	07
6.	Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над износите утврдени со закон	08
7.	Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09
8.	Трошоци по основ на утлатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10
9.	Трошоци по основ на утлатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11
10.	Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12
11.	Скрпени исплати на добивки	13
12.	Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14
13.	Трошоци за респрезентација	15
14.	Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во годината	16
15.	Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17
16.	Трошоци за донации во спорот согласно со членот 30-а од ЗДЛ	18
17.	Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19
18.	Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	20
19.	Даноци по задарка (добивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21
20.	Парични и даночни казни, пенали и казни казни за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за приклина наплата	22
21.	Трошоци за стипендии	23
22.	Трошоци на камо, растур, крш и расипување	24
23.	Траен отпис на ненаплатени побарувања	25
24.	Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26
25.	Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27
26.	Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28
27.	Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29

28.	Тробоци за амортизација на материјали и нематеријали средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Норменката на средствата за амортизација	30	
29.	Простаната сегашна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издана согласност од Управата за јавни приходи	31	
30.	Тробоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	
31.	Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	
32.	Износ на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	
33.	Износот на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакција по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	
34.	Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзано лице	36	
35.	Износ на затежни камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице	37	
36.	Износ на камати на заеми добиени од содржжници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	38	
37.	Други усогласувања на расходи	39	
III.	Даночна основа (I+II)	40	
IV.	Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)	41	
38.	Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	42	
39.	Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	43	
40.	Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со норменката на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа	44	
41.	Износ на неисплатените надоместоци утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-б), 4), 5), 5-а) и б), од ЗДЛ, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се искажани како приход	45	
42.	Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	46	
43.	Дел од загуба намалена за непризнани расходи, пренесена од претходни години	47	
44.	Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	48	
V.	Даночна основа по намалување (III- IV)	49	
VI.	Пресметан данок на добивка (V x 10%)	50	
VII.	Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)	51	
45.	Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	52	
46.	Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	53	
47.	Данок кој го платил поддржжницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДЛ	54	
48.	Износ на пресметано даночно опсегување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДЛ	55	
VIII.	Пресметан данок по намалување (VI-VII)	56	
49.	Платени аконотации на данокот на добивка за даночниот период	57	
50.	Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	58	
51.	Износ за доплата / повеќе платен износ (AOP 56-AOP 57-AOP 58)	59	
IX.	ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52.	Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	
53.	Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	
54.	Остварена загуба намалена за непризнаните расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	
55.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДЛ	63	
56.	Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	
57.	Остварен вкупен приход во годината	65	
58.	Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користат правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	
59.	Вкупни трошоци за донации во јавните дејности	67	
60.	Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користат правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	
61.	Вкупни трошоци за спонзорства во јавните дејности	69	
62.	Вкупни трошоци за донации во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДЛ	70	

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име и презиме	Илија Думовски
ЕДБ / ЕМБГ	2412993410016
Датум на пополнување	24.02.2026
Потпис	


ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Даниела Иртова Лазарева
ЕМБГ	0404974469018
Датум на пополнување	24.02.2026
Потпис	

Податоци за
обработката



Подпишува Уртова за јавни приходи



1. **Финансиски резултат во биланс на успех** - Финансискиот резултат во билансот на успех (БУ) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително внесете "+", а доколку е негативен (загуба) внесете "-".
- II. **Непризнани расходи за даночни цели** - претставува збир од АОП 03 до АОП 39.
1. Расходи член 9 став (1) точка 1 од Законот за данокот на добивка.
2. Надоместоци на трошоци и други лични примача од работен однос кои го надминуваат утврдените износ во член 9 став (1) точка 2 од Законот за данокот на добивка.
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 12 од Правилникот за ДД.
4. Трошоци за организирани исхрана и превоз во јавниот сообраќај на вработените, над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 3 од Законот за данокот на добивка и член 4 став 2 алинеи 1 и 2 од Правилникот за начинот на одбегнување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на данокот на двојното оданочување (Правилникот за ДД).
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани согласно член 9 став (1) точка 3-а од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (5) од Правилникот за ДД.
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноќе време, над износите утврдени со Законот за работните односи, согласно член 9 став (1) точка 3-б од Законот за данокот на добивка.
7. Трошоци по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто-плата исплатена во претходната година во Република Македонија, согласно член 9 став (1) точка 4 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 4 од Правилникот за ДД.
8. Трошоци по основ на ултратени придонеси во доброволни пензиски фонди над износот од две просечни месечни бруто-плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5 од Законот за данокот на добивка.
9. Трошоци по основ на ултратени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година, на годишно ниво по вработен, согласно член 9 став (1) точка 5-а од Законот за данокот на добивка.
10. Надоместоци за лицата волонтери и за лицата ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени согласно член 9 став (1) точка 6 од Законот за данокот на добивка. Скинени исплати на добивки, согласно член 9 став (1) точка 7 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја (5) од Правилникот за ДД.
11. Кулоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на патата на одговорното лице, согласно член 9 став (1) точка 7-а од Законот за данокот на добивка.
12. Трошоци направени за репрезентација во висина од 90%, согласно член 9 став (1) точка 8 од Законот за данокот на добивка.
13. Трошоци за спонзорства на државни институции и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9 од Законот за данокот на добивка.
14. Трошоци за спонзорства на државни институции и спонзорства во јавните дејности над 5% од вкупниот приход остварен во тековната година, согласно член 9 став (1) точка 9 од Законот за данокот на добивка.
15. Трошоци за спонзорства на државни институции и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 10 од Законот за данокот на добивка.
16. Трошоци за донации во спортот согласно член 9 став (1) точка 10-а од Законот за данокот на добивка а во врска со член 50-а од Законот за данокот на добивка.
17. Камати по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и примена уметност и други украсни предмети, како и камати по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзано член 9 став (1) точка 11 од Законот за данокот на добивка.
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членовите на органите на управување, како и на вработените доколку истите не се одбиваат од плата, освен личното колективно осигурување на работниците за повреди на работ, согласно член 9 став (1) точка 12 од Законот за данокот на добивка.
19. Даночни појадаршк (добивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник, согласно член 9 став (1) точка 13 од Законот за данокот на добивка.
20. Парични и даночни казни, пенали и казни камати за ненавремена уплата на јавните давачки и на трошоците за присилна наплата, согласно член 9 став (1) точка 14 од Законот за данокот на добивка.
21. Трошоци за спонзорства, освен спонзорствата доделени на начин и под услови утврдени со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, согласно член 9 став (1) точка 15 од Законот за данокот на добивка.
22. Трошоци на калор, растур, крш и распикување, над нормирани износи утврдени за соодветната гранка, под услов истите да не се настанат како резултат на вонреден настани или виш сил, согласно член 9 став (1) точка 16 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 6 од Правилникот за ДД.
23. Траен отпис на ненамалателните побарувања, согласно член 9 став (1) точка 17 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 7 од Правилникот за ДД.
24. Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 8 од Правилникот за ДД.
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство согласно член 9 став (1) точка 19 од Законот за данокот на добивка.
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20 од Законот за данокот на добивка.
27. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства во висина над 8.000 денари месечно согласно член 9 став (1) точка 20 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 9 од Правилникот за ДД.
28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стелки над пропишаните согласно со амортизацијата на средствата за амортизација, согласно член 9-а став (2) од Законот за данокот на добивка член 4 став (2) алинеја 10 од Правилникот за ДД.
29. Пресметана сета на вредност на основите средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи согласно член 9-а став (5) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (2) алинеја 11 од Правилникот за ДД.
30. Трошоци за испирање на вредноста на ненамалателните побарувања согласно член 10 од Законот за данокот на добивка.
31. Ненамалателни побарувања кои произлегуваат од трансфер на парични средства кои по својата економска суштина се заемки доколку не се вратени во истата година во која е извршен трансферот на заемот освен дадените заемки на правни лица резиденти на Република Македонија, согласно член 11 ставови (1) и (2) од Законот за данокот на добивка.

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска во даночниот биланс за оданочување на добивка (образец „ДБ“) е една календарска година. Доколку даночниот обврзник работел за период пораток од една календарска година, за даночен период се смета периодот во кој работел. Даночниот биланс се поднесува најдоцна до 28 (29) февруари за годината што го претходи, во електронска форма преку <http://etax.jrp.gov.mk> до 15-ти март доколку даночниот обврзник годината смета до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Образецот „ДБ“ може да се достави најдоцна до 15-ти март доколку даночниот обврзник годината смета до Централниот регистар ја доставил во електронска форма. Образецот „ДБ“ го доставува во рок од 60 дена од денот на отвореноста на податокот, односно од денот на настанувањето на даночниот промен. При пополнување на даночниот биланс, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не вишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се искажуваат во денари, без дени. Единствено даночен број (ЕДБ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт и даночен период за кој се поднесува даночниот биланс. Обврзниците со посебен даночен статус: заштитни друштва; стопански единици во рамките на установите за извршување на санкции односно казнено-поправни установи, и корисници на технолошко индустриски и развојни зони, го означуваат со „Х“ соодветното поле во образецот.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДБ

Исправка на даночен биланс
Полето „Исправка“ се означува со „X“ доколку даночниот обврзник поднесе коретиран даночен биланс/исправка, во случај кога пред истекот на рокот за заставување (пет години) утврди дека даночниот биланс кој го доставил до УЛП е неистинит, порешен или нецелосен. Во полето „Број“ се впишува архивскиот број на даночниот биланс за кој се врши исправка.

Податоци за составувањето и потписникот

Се пополнуваат податоците за потписникот и составувањето на даночниот биланс.


62. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, член 30-а, од Законот за данокот на добивка.
61. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
59. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.
57. Остварен вкупен приход по сите основи во годината.
56. Пренесен неискористен ден на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка согласно член 8 став (4) од Правилникот за ДД.
55. Пренесен неискористен ден на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1 од Правилникот за ДД.
54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка.
53. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данок на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

51. Локолку барате враќање на повеќе платениот данок впишете „X“ во полето пред знакот.
50. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди согласно член 41 од Законот за данокот на добивка.
49. Платени аконитации на данокот на добивка за даночниот период. Во ова поле се искажува износот на платените аконитации за месеците јануари-декември во изминатата година.
- VIII. Пресметан данок по намалување (VI – VII)**
48. Износ на пресметан данокно опсегување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
47. Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
46. Се искажува износот на данокот кој го платила поддржаницата во странство под услов остварената добивка да е вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија согласно член 37 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
45. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фиксирани системи на опрема за рестирирање на готовински плаќања согласно член 30 од Законот за данокот на добивка и член 8 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.
- VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (AOP 52+AOP 53+AOP 54+AOP 55)**
- VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)**
- V. Даночна основа по намалување (III-IV)**
44. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, согласно член 28 од Законот за данокот на добивка и член 7 од Правилникот за ДД.
43. Ден од загубата намалена за непризнаени расходи пренесена од претходни години согласно член 19 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 4) од Правилникот за ДД.
42. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивидендата согласно член 18 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 3) од Правилникот за ДД.
41. Износот на неисплатените надоместоци утврдени во член 9 став 1 точки 2, 3-6, 4, 5, 5-а и 6, од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемено зголемување на данокот на добивка согласно член 17-а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 5) од Правилникот за ДД.
40. Износот на промените за амортизација за амортизирани средства согласно член 17-а став (1) од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 5) од Правилникот за ДД.
39. Износот на вратениот ден од заемот за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 2) од Правилникот за ДД.
38. Износот на наплата пените побрзување за кои во претходниот период е зголемена даночната основа согласно член 17 од Законот за данокот на добивка и член 5 став (1) точка 1) од Правилникот за ДД.

IV. Намалување на даночна основа (AOP 42+ AOP 43+ AOP 44+ AOP 45+ AOP 46+ AOP 47+ AOP 48)

- III. Даночна основа (I+II) - Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена добивка/загуба за износите на непризнаените расходи во даночниот биланс.**
37. Други усогласувања на расходите согласно Законот за данокот на добивка кои посебно не се наведени во претходните редни броеви.
36. Добивка и член 4 став (3) точка 4) од Правилникот за ДД.
35. Износот на заемите на камати кои произлегуваат од односите со поврзано лице согласно член 14 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 3) од Правилникот за ДД.
34. Износот на денот од камати по заемите кои се добивани од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица согласно член 13 од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 2) од Правилникот за ДД.
33. Износот на позитивна разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена на цена утврдена на согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферентна цена помеѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 2) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.
32. Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакцијата по трансферентна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ помеѓу поврзани лица согласно член 12 став (1) точка 1) од Законот за данокот на добивка и член 4 став (3) точка 1) од Правилникот за ДД.



			13.
			12.
			11.
			10.
			9.
			8.
			7.
			6.
			5.
			4.
			3.
			2.
		84.13	1.
Остварени приходи (во денари) ³	Назив ²	Управување и давање помош за поуспешно деловно работење	0
НКД (Национална класификација на дејности)			
	Класа ¹		

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025 година(889)

Назив на субјектот: Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
 Адреса, седиште и телефон: бул. 3-та Македонска Бригада бр.20, Скопје тел. 02/3097-450
 Адреса за е-пошта: ipardra.info@ipardra.gov.mk
 Единствен даночен број: 4030007639954

Вид работа		Идентификационен број (ЕМБС)		Резервни кодекси	
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26				

Период

Контролор

* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

Име и презиме на законскиот застапник
Даниела Ирокова Лазарева
Потпис

M.П.*

Име и презиме Илја Думовски
Потпис

Лице одговорно за составување на образецот:

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 4 1 3

ОСТАВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ

8 4 1 3

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

- 1) Во колоната за "Класа" се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.
2) Во колоната "Назив" се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.
3) Во колоната "Остварени приходи" се внесува износот на остварени приходи по дејности.

НКД (Национална класификација на дејности)	Класа ¹	Назив ²	Остварени приходи (во денари) ³
18.			
17.			
16.			
15.			
14.			

М.П.
Даниела Иртова Лазарева
В.Д. ДИРЕКТОР

Изјавил

Јас Даниела Иртова Лазарева со ЕМБГ 0404974469018 како овластен застапник на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој – Скопје, со матичен број (ЕМБС) 6242944 изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците искажани во годишната сметка и финансискиот извештај за 2025 година се точни и вистинити.

под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и финансискиот извештај

ИЗЈАВА

ДО: : Државен завод за ревизија
Дирекција-Скопје

Дата: 26-02-2026
Архивски број: 01-522/2

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

Република Северна Македонија



1. 100